



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 9 јули 1965
Скопје

Број 24

Год XXI

Претплата за 1965 год. изнесува 2.500 дин. Овој број чини 48 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698.

244.

Врз основа на член 11 став 1 и член 18 став 3 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица Прилеп III.

2. Изборот во Општинското собрание ќе се одржи на 10 септември 1965 година.

3. Изборот од страна на избирачите ќе се одржи на 26 септември 1965 година.

Број 1380

6 јули 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

245.

Врз основа на член 21 став 1 точка 3 член 133 став 2 точка 1 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62) и член 3 од Законот за привремено продолжување на важењето на стопите на придонесот за социјално осигурување определени за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 4/65), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на својата седница одржана на 29 април 1965 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ВО 1965 ГОДИНА ЌЕ СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА СИГУРНОСНА РЕЗЕРВА И ВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА НА ФОНДОВИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

За сигурносна резерва на фондот за инвалидско осигурување се издвојува 1,0% од приходите остварени со основниот придонес за инвалидското осигурување.

За сигурносна резерва на фондот за пензиско осигурување се издвојува 1,0% од приходите остварени со основниот придонес за пензиското осигурување.

II

За валоризациона резерва на фондот за инвалидско осигурување се издвојува 10,89% од приходите остварени со основниот придонес за инвалидското осигурување.

За валоризациона резерва на фондот за пензиско осигурување се издвојува 8,80% од приходите остварени со основниот придонес за пензиското осигурување.

III

Сигурносната и валоризационата резерва по стопите определени со оваа одлука ќе се пресметува и издвојува од придонесот уплатен од 1 јануари 1965 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА

Број 07-1316/1

29 април 1965 година

Скопје

Директор,

Душко Ѓорѓиев, с. р.

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

246.

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИК НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

ДО

СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

— Републички собор —

Скопје

Републичката изборна комисија за избор на републички пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, во смислата на член 104 во врска со член 132 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и на основа

примените изборни акти од Општинската изборна комисија во Штип — II му го поднесува на Собранието на Социјалистичка Република Македонија следниов

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИК НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА ШТИП — II

I. На 27 јуни 1965 година одржани се непосредните избори за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во изборната единица Штип — II.

II. На изборите избирачите гласаа непосредно за кандидатот за пратеник чија кандидатура беше потврдена од Општинската изборна комисија во Штип — II и кој беше избран за кандидат за пратеник во Собранието на Општината Штип на 14 јуни 1965 година.

Името на кандидатот Републичката изборна комисија го објави согласно член 102 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија со објавува број 248 од 16 јуни 1965 година во „Службен весник на СР Македонија“.

III. Изборите се извршени во склад со одредбите на Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и до денот на составувањето на овој извештај не се поднесени приговори или жалби, ниту пријави или предлози за покренување на кривична постапка.

IV. Општинската изборна комисија во Штип го утврди резултатот од гласањето во изборната единица Штип II на начинот предвиден со член 127—129 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и според утврдената состојба го прогласи кандидатот ДОГАНЦИСКА ДАНЕВА СТОЈКА од Штип за избран и му издаде уверение.

Резултатот од изборите е следниот:

Во изборната единица Штип — II од вкупно 7.032 запишани избирачи гласале 5.494 или 77,65%.

За кандидатот Доганциска Данева Стојка гласале 5.461 избирачи или 99%, а не важечки ливчиња има 35 или 1%.

За пратеник е избран кандидатот Доганциска Данева Стојка од Штип.

Број 248/3

1 јули 1965 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,

Претседател,

Никола Јанев, с. р.

Киро Никовски, с. р.

ЧЛЕНОВИ:

1. Стојче Поповски, с. р.
2. Перо Липковски, с. р.
3. Зоге Грујовски, с. р.
4. Нуши Крлиу, с. р.
5. Киро Зрмановски, с. р.

247.

Врз основа на член 102 став 1 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со дополнителните избори за изборната единица Штип II, распишани со решение бр. 937 од 13. V. 1965 година на Претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија

ОБЈАВУВА

дека на 14 јуни 1965 година во Собранието на Општината Штип, за изборот што ќе се одржи на 27 јуни 1965 година, избран е кандидатот за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ДОГАНЦИСКА ДАНЕВА СТОЈКА од Штип, во изборната единица Штип II.

Број 248/2

16 јуни 1965 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,

Претседател,

Никола Јанев, с. р.

Киро Никовски, с. р.

Обласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-3723/1 од 22 февруари 1965 година, ја одобри промената на роденото име на Адеми Мехметсеит, роден на 27 април 1933 година во село Врапчиште, Собрание на општината во Гостивар, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Месуд**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (190)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5836/1 од 25 март 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јоновски Крсте, роден на 18 август 1925 година во село Лескоец, од татко Саво и мајка Санта, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Пулески**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (192)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-6320/1 од 14 април 1965 година, ја одобри промената на личното име на Ѓорѓиевски Славе, роден на 10 мај 1920 година во село Ранковци, Општина Крива Паланка, од татко Лазар и мајка Гена, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ѓошевски Славко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (193)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО ОХРИД

При Окружниот суд во Охрид по правната работа на тужителката д-р Калипсо Славова, родена Петрова, забелекар од град Кичево, против д-р Владимир Славов, лекар, со последно бора-виште во град Битола, ул. „Стевче Патако“ број 2, а сега со непознато местожителство, е подигнат бракоразводен спор. За привремен застапник на тужениот д-р Владимир Славов му е поставен судијата при Општинскиот суд во Кичево Андрија Поповски, согласно член 77 ст. 2 т. 4 од Законот за процесната постапка, бидејќи местожителството на тужениот е непознато, а истиот нема полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе го застапува тужениот по предната правна работа, се додека тужениот или неговиот полномошник не го известат судот дека му е поставен старател.

Од Окружниот суд во Охрид, П. бр. 148/65 (194)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

При овој суд е подигната постапка за прогласување за неважен загубениот чек број 205957, издаден од Комуналната банка во Битола, на име Димитар Цветановски од Битола, вредност на чекот 30.000 динари.

Се повикува секој оној што го притежува чекот по било кој основ да се јави во суд или да стави приговор против поништувањето му, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Во противно, по истекот на наведениот рок, чекот ќе се смета за поништен.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 147/65. (196)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV одделение основно училиште во село Зрзе, Прилепско, през учебната 1936/37 година на име Тодороски Божо, роден во село Зрзе, а сега живее во Белград, ул. „Б. Секулич“ број 122.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 212/65. (198)

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV одделение основно училиште во село Кадино Село, Прилепско, през учебната 1924/25 година на име Трајче Деркоски од село Веселчани.

Се поканува секое лице што го нашло или го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 214/65.

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубеното свидетелство за завршено IV одделение основно училиште во село Жокре, Прилепско, през учебната 1932/33 година на име Василески Трајко од село Кален, Прилепско.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 266/65. (200)

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубеното свидетелство за завршено III клас трговско училиште во Прилеп през учебната 1933/34 година на име Димитриоски Тошков Борис од Прилеп, кула-стан број 8.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 320/65. (201)

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубени свидетелства за завршено IV одделение основно училиште, през учебната 1938/39 година и за завршено VI одделение, през учебната 1942/43 година на име Конески Спирков Цветко од село Маргари.

Се поканува секое лице што ги има најдено горенаведените свидетелства или ги пронајде да јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 284/65. (202)

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV одделение основно училиште во село Вепрчани, Прилепско, през учебната 1941/42 година на име Настески Д. Насте од село Вепрчани, Прилепско.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 309/65. (203)

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV одделение основно училиште во село Дуње, през учебната 1930/31 година на име Тоде-ски Трајков Стојан од село Дуње.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 217/65. (204)

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV одделение основно училиште през учебната 1934/35 година во Прилеп на име Момирска З. Драгица од Прилеп.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 409/65.

(205)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО

При Општинскиот суд во Кичево се води постапка за докажување на загубено свидетелството за завршено IV одделение основно училиште 1940/41 на име Спироска Ефтова Милева, од село Другово, Кичевско.

Се повикува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 194/65.

(197)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Општинскиот суд во Кочани, по правната работа на тужителот Стево Божинов од град Кочани, со стан на улица „Ј. Сандов“ бр. 30, против Абдиовски Мемед Хасан, од село Мелница, Титоввелешко, Мустафовски Иса Асан од с. Горно Врановци, Титоввелешко, односно гр. Штип, со стан на улица „2 август“ бр. 15 за неисполнување на договор, вредност 60.000 динари, го поставува за привремен застапник Киро Цеков, службеник во службата за правна помош при ОС — Кочани, на тужениот Мустафовски Иса Асан од село Горно Врановци, Титоввелешко, односно град Штип, со стан на ул. „2 август“ бр. 15, согласно член 77 ст. 2 т. 4 од ЗПП.

Поставениот привремен застапник Киро Цеков, службеник во службата за правна помош при ОС — Кочани, ќе го застапува тужениот Мустафовски Асан, по тужбата на тужителот се додека тој лично или неговиот полномошник не се јави пред судот, односно додека органот на старателството при ОС — Штип не го извести судот дека му е поставен старател.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 679/63

(195)

ЛИКВИДАЦИИ

По одлуката на советот број 934/2 и решението за дадената согласност на Собранието на општината Куманово број 8370/1 од 17 март 1965 година Сервисите на Втората станбена заедница „Доне Божинов“ — Куманово од 28. II. 1965 година се ставаат во ликвидација.

Се покануваат сите поверители и должници, да ги пријават своите побарувања, односно да ги измират своите долгови во рок од 30 дена од обја-

вувањето на огласот. По истекот на наведениот рок нема да се признаваат никакви побарувања, а за исправна ќе се смета книговодствената состојба на сервисите и долговите ќе се наплатуваат по судски пат.

Од Ликвидационата комисија.

(563)

Со решението на Собранието на општината Кочани број 01-4665 од 28. V. 1965 година на установата со самостојно финансирање — Завод за преквалификација на работниците „Широко Езеро“ — Кочани е покрената постапка за редовна ликвидација.

За спроведување постапката на ликвидацијата е именуван ликвидационен одбор во состав: Лазар Јанков, за претседател на одборот, Димитар Наунов и Љубомир Петров, за членови.

Се покануваат поверителите и должниците на Заводот за преквалификација на работниците „Широко Езеро“ во ликвидација, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да ги пријават своите побарувања односно долгувања спрема Заводот „Широко Езеро“ — Кочани.

Од Ликвидациониот одбор

(688)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 19. IV. 1965 година на страна 223, реден број 7 е запишано следното: Работничката службеничка менза број 1 од Пробиштип на Градежното претпријатие „Прогрес“ — Пробиштип, е ставена во редовна ликвидација.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Градежното претпријатие „Прогрес“ — Пробиштип број 03-102 од 27. II. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 52/65.

(690)

Со решението на Собранието на општината Кочани број 4834/I од 28. V. 1965 година ставено е во редовна ликвидација Земјоделското стопанство „Јоза“ од Спанчево — Општина Кочани и е одреден ликвидационен одбор.

Се повикуваат сите поверители и должници на ова Земјоделско стопанство во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да ги пријават на ликвидациониот одбор сите свои потражувања, односно долгови спрема ова стопанство.

Од Ликвидациониот одбор (813)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. IV. 1964 година под рег. број 8/59, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Продавницата во Битола на Комбинатот „Вулкан“ од Ниш и ќе гласи: Трговско претпријатие за промет со

чевли, производи од гума, каучук и пластични маси на големо „Обука“ од Београд — Продавница во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 174/64. (768)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25. III. 1964 година под рег. број 236/55, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Занаетчиското претпријатие „Гоце Радосављевиќ“ од Битола и ќе гласи: вршење занаетчиски и градежно-занаетчиски производствени и услужни работи од занимањата: инсталатерска за водовод и канализација, инсталатерска за парно греење и климатизација, браварска, лимарска, ковачка, електроинсталатерска, електромеханичка и прецизно-механичка.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 107/64. (769)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. I. 1964 година под рег. број 203/55, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Претпријатието за обработка на тутун од Битола и ќе гласи: Претпријатие за откуп, производство, обработка и продажба на тутун, со седиште во Битола.

Се менува дејноста на претпријатието и ќе гласи: откуп, производство, обработка и продажба на тутун.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 30/64. (770)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26. II. 1964 година под рег. број 3/60, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Претпријатието за обработка и продажба на тутун од Демир Хисар и ќе гласи: Работна организација за производство, откуп, обработка и продажба на тутун, се седиште во Демир Хисар.

Предмет на работењето на работната организација е: производство, откуп, обработка и продажба на тутун во лист.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 40/64. (771)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13. I. 1964 година под рег. број 4/58, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Земјоделската задруга „Братство“ од село Лажани, Битолска околија, и ќе гласи: Земјоделска задруга „Братство“ од село Лажани, со селата Кошино Јакраново, Сажево и Борино.

Се проширува дејноста на задругата и ќе гласи: откуп на индустриски култури, памук, сончоглед, шеќерна репка, тутун, семе од маслодајна репка и др. индустриски култури.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 3/64. (772)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. I. 1964 година под рег. број 2/62, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие на големо „Прехрана“ од Битола и ќе гласи: вршење на кланички услуги.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 14/64. (773)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. II. 1964 година под рег. број 1/62, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата „Ревизија“ од Битола на Трговското претпријатие „Нова трговија“ од Битола и ќе гласи: промет со музички инструменти, радиоапарати и прибор, железарски и метални стоки, велосипеди, машини за шиење и прибор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 33/64. (774)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. XII. 1963 година под рег. број 4/61, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Комуналната конзумна млекара „Млекар“ од Битола и ќе гласи: Конзумна млекара „Млекар“, со седиште во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 385/63. (786)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26. XI. 1963 година под рег. број 12/58, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие „Искра“, со седиште во село Кривогаштани, Битолска околија, и ќе гласи: продажба на судски таксени марки, вредносници, поштенски марки, производи за сточна храна, лозови за државна лотарија, лото и спортска прогноза.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 381/63. (787)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20. II. 1964 година под рег. број 8/55, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Симо Тренков“ од село Пуста Река, Битолска околија, и ќе гласи: Ќе врши угодителска дејност со отворање на бифе.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 50/64. (788)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1964 година под рег. број 188/55, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Претпријатието за изработка на земјоделски алати „Земјоделец“ од Битола и ќе гласи: Занаетчиско производително и услужно претпријатие „Универзал“ од Битола. Предмет на работењето на претпријатието е: производство и вршење услуги и промет

на производи од столарскиот, коларскиот и ковачкиот занает.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 205/64. (789)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16. IV. 1964 година под рег. број 83/55, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Занаетчиското претпријатие „Напредок“ од Битола и ќе гласи: Производително претпријатие „Напредок“, со седиште во Битола. Предмет на работењето на претпријатието е:

Основна дејност: производство на килими, јамболии, предено, разни куси и волнени ткаенини, јорганчи, душеци, перници и вршење услуги од занимањата — оптичко, саатчиско и хемиско чистење и перење на алишта и постелина.

Споредна дејност: продажба на сопствени производи, како и туѓи производи за дополнување на асортиманот и тоа: очила, налив пера, оптички помагала, куси и плетени текстилни производи, волнени ткаенини, саати, изработки од драгоцени метали и слична бижутерија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 127/64. (790)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. V. 1964 година под рег. број 53/55, книга V е запишано следното: Се проширува дејноста на Сервисот за градежен материјал „Бор“ од Кичево и ќе гласи: продажба на музички инструменти, моторни возила и делови за истите, радиоапарати, телевизори, магнетофони, грамофонски плочи и разни антени.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 201/64. (792)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. III. 1964 година под рег. број 3/57, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Прогрес“ од Дебар и ќе гласи: вршење услуги со јавен превоз на стоки со моторни возила.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 114/64. (793)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. XII. 1964 година под рег. број 55/55, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата за железарски стоки во Крушево на Трговското претпријатие „Езериште“ од Крушево, која гласи: продажба на огревно дрво и јаглен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 389/63. (794)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. IV. 1964 година под рег. број 11/55-IV, книга

IV е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Илинден“, со седиште во село Стење, Охридска околија, и ќе гласи: отворање гранка на рибарство.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 184/64. (796)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26. II. 1964 година под рег. број 59/55, книга III е запишано следното: Се менува фирмата на Индустриската за метални производи, инсталација и др. „Братство“ од Охрид и ќе гласи: индустрија за метални производи „Братство“ со седиште во Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 38/64. (797)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. III. 1964 година под рег. број 26/60, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Продавницата „Напријед“ во Охрид и ќе гласи: „Напријед“ — Конфекција Загреб — Продавница во Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 87/64. (798)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26. II. 1964 година под рег. број 6/58, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Продавницата „Вулкан“ во Прилеп на Комбинатот за чевли „Вулкан“ од Ниш и ќе гласи: Трговско претпријатие за промет со чевли, производи од гума, каучук и пластични маси на големо „Обука“ од Белград — Продавница во Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 53/64. (799)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. IV. 1964 година под рег. број 68/55, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Тутуновиот комбинат од Прилеп и ќе гласи: производство и продажба на тутунов расад, вршење на земјоделски услуги: орање, припрема на земјиштето за производство на тутун и вршење на други услуги сврзани со тутуновото производство на кооперантите од комбинатот, продажба на репродукционен материјал за тутунопроизводство.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 192/64. (800)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. V. 1964 година под рег. број 83/55, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Градското претпријатие за водовод и електрична инсталација од Прилеп и ќе гласи: Монтажно инсталатерско претпријатие „Димче Мирчески — Бањатор“, со седиште во Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 197/64. (801)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. III. 1964 година под рег. број 42/55, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 1 во Прилеп на Претпријатието за снабдување „Исхрана“ од Прилеп и ќе гласи: продажба на животни прехранбени артикли и предмети за куќни потреби.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 91/64. (803)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17. IV. 1964 година под рег. број 5/59, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Конфекцијата „Солидност“ од Прилеп и ќе гласи: производство на јоргани и постели.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 140/64. (804)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26. II. 1964 година под рег. број 26/60, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Фабриката за помучно предиво во изградба „Билјана“ од Прилеп и ќе гласи: Текстилна индустрија во изградба „Билјана“, со седиште во Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 42/64. (805)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26. II. 1964 година под рег. број 42/55, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 2 од Прилеп на Претпријатието за снабдување „Исхрана“ од Прилеп, а која гласи: продажба на животни прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, цигари и кибрит.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 51/64. (806)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. II. 1964 година под рег. број 8/55, книга II е запишано следното: Се менува дејноста на Продавницата за намештај во Прилеп на Трговското претпријатие „Текстил“ — Прилеп и ќе гласи: продажба на текстил, кратка плетена стока и лесна конфекција.

За раководител на продавницата е назначен Спироски Ѓорѓе.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 47/64. (807)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. I. 1964 година под рег. број 15/62, книга I е запишано следното: Се менува називот на Продавницата „Вулкан“ од Ресен на Комбинатот „Вулкан“ од Ниш и ќе гласи: Трговско претпријатие на големо за промет со чевли, производи од гума, кау-

чук и пластични маси „Обука“ — Београд — Продавница во Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 29/64. (810)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. III. 1964 година под рег. број 11/55, книга IV е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ од Ресен и ќе гласи: продажба на таксени марки и обрасци.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 84/64. (812)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16. IV. 1964 година под рег. бр. 1/58, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Овощтаро-градинарската задруга „Овощтар“ од Струга и ќе гласи: промет со овоштен и лозов материјал.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 60/64. (814)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 12, страна 25 е запишано следното: Согласно со решението на Општинското собрание — Кавадарци број 01-5894 од 13. VII. 1963 година дејноста на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Тиквеш“ — Кавадарци во иднина се проширува и со: да ги сузбива болестите и штеточините на растенијата, да собира податоци за распространетоста на болестите и штеточините на растенијата и да врши детерминација на истите; да ги следи постигањата од областа на заштитата на растенијата кај нас и во светот и по пат на демонстративни опити, предавања и курсеви да придонесува за нивното применување на својот реон; да ја раководи антиперноспорната служба и предлага на соодветните органи мерки и рокови за сузбивање и локализирање на болестите и штеточините на растенијата; стручно да раководи со општите акции за сузбивање на болестите и штеточините на растенијата на своето подрачје; да оспособува стручен кадар во сузбивање на болестите и штеточините на растенијата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 112/64. (821)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 667, страна 832, книга III е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-4793 од 20. IV. 1964 година дејноста на Слаткарското претпријатие „Ванила“ од Скопје во иднина се проширува и со: продажба на разни омлети, руски салати, сендвичи, помаранци и лимони.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 280/64. (824)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 195, страна 513 е запишано следното: На досегашните потписници на Рударското претпријатие за експлоатација и преработка на бентонитска глина „Рудар“ од село Гиновце, Крива Паланка, и тоа: Мите Анастасовски, в. д. директор, и Костадиновски Димитар, шеф на сметководството, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За директор на претпријатието е назначен Гоговски Никола Венцо. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со неовластените потписници и тоа: Илиевски Киров Стеван, шеф на сметководството, и инженер Раде Славев Арсов, технички директор, сметано од 23. V. 1964 година

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 309/64. (863)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 193, страна 515 е запишано следното: Владо Панов Ридов, досегашен директор на Занаеачкото производно претпријатие „Таан алва“ — Кавадарци, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Собранието на општината Кавадарци број 04-2335 од 18. IV. 1964 година Јордан Данов. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Крстев Д. Тодор, шеф на сметководството, Гошо Грков, шеф на комерцијалното одделение, и Илија Кујумчиев, аналитичар, сметано од 3. VI. 1964 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 338/64. (890)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕАЧКИСКИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Дебар број 03-3866 од 16. VIII. 1963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 360, рег. бр. 212, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Целадин Реџепа Поџеста, со седиште во Дебар. Предмет на работењето на дуќанот е: шиење на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Целадин Реџепа Поџеста. (178)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-7630 од 18. IX. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 302, рег. бр. 302/IV, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија Никола Киров Ефтимов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: саатчиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Киров Ефтимов. (179)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-4499/1 од 24. VIII. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 299, рег. бр. 299/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Михаил Јорданов Андонов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил Јорданов Андонов. (180)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-5572 од 24. VIII. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 300, рег. бр. 300/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Ѓорѓи Спиrow Ѓорѓиев, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Спиrow Ѓорѓиев. (181)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-4997/1 од 2. X. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 305, рег. бр. 305/I, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Димитар Величков Цеков, со седиште во Кочани, ул. „М. Тито“. Предмет на работењето на дуќанот е: фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Величков Цеков. (184)

На основа дозволата од Собранието на општината Тетово број 04-6902/1 од 17. VI. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 556, рег. бр. 557, занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Никола Пауноски, со седиште во Тетово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 46. Предмет на работењето на дуќанот е: чевларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Пауноски. (173)

На основа дозволата од Отсекот за трговија и занаетчиство на Собранието на општината Неготино број 04-1649 од 9. IX. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 153, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Борис Јанев Давчев, со седиште во Неготино. Предмет на работењето на дуќанот е: шивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Јанев Давчев. (174)

На основа дозволата од Отсекот за управни работи при Одделението за општа управа на Собранието на општината Ѓорче Петров број 02-6120 од 7. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 39, ред. бр. 54, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Баки Салахедин Умер, со седиште

во село Глумово. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Баки Салахедин Умер. (175)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар број 04-5599 од 9. IX. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 67, рег. бр. 562, занаетчискиот дуќан под фирма: Јорганџија Асани Абдиов Зулфи, со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на сите врсти јоргани, душеци и перници.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асани Абдиов Зулфи. (176)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-4195 од 24. VIII. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 298, рег. бр. 298/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Виктор Тодоров Ѓорѓиев, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Виктор Тодоров Ѓорѓиев. (177)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кавадарци број 02-6727 од 31. VIII. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 264, рег. број 264, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Миле Атанасов, со седиште во Кавадарци, ул. „7-ми септември“. Предмет на работењето на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Атанасов. (168)

На основа дозволата од Одделението за стопанство и труд на Собранието на општината Кочани број 03-6402/1 од 22. VIII. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 297, рег. број 297/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблеџиџа Сервет Зубер Зубери, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблеџија, пуканки, костени, семенки и сл.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сервет Зубер Зубери. (169)

На основа дозволата од Отсекот за трговија и занаетчиство на Собранието на општината Неготино број 1594/1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 154, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Пано Петров Пиштолов, со седиште во Неготино. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пано Петров Пиштолов. (170)

На основа дозволата од Отсекот за трговија и занаетчиство на Собранието на општината Неготино број 04-1156/1 од 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 152, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Доно Д. Дончов, со седиште во Неготино. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доно Д. Дончов. (171)

На основа дозволата од Отсекот за трговија и занаетчиство на Собранието на општината Неготино број 1554/1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 150, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Илија Александров Борисов, со седиште во Неготино. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски услуги и изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Александров Борисов. (172)

На основа дозволата од Собранието на општината Тетово број 04-5169/1 од 21. IV. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 555, рег. број 556, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Вели Мемет Алинеби, со седиште во Тетово, ул. „Горна Чаршија“ бр. 17. Предмет на работењето на дуќанот е: лимарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вели Мемет Алинеби. (163)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-6402/1 од 19. VIII. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 296, рег. број 296/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Воислав Стојанов Ѓорѓиев, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: чевларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Воислав Стојанов Ѓорѓиев. (164)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе број 05-2131 од 13. VIII. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. број 41, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Славко Гацев Арсов, со седиште во Св. Николе, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 34-а. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славко Гацев Арсов. (165)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе број 05-1566/1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, рег. број 39, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Ангел Аксенов Андонов, со седи-

ште во Св. Николе. Предмет на работењето на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Аксенов Андонов. (166)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-4461 од 21. VIII. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 67, рег. број 561, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Изет Зекири, со седиште во село Дебрешто. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Изет Зекири. (167)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга бр. 07-11455 од 31. XII. 1963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 18, ред. број 243, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Јордан В. Матовски, со седиште во Струга, кеј „8 ноември“ бр. 43. Предмет на работењето на дуќанот е: лимарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан В. Матовски. (185)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-501/1 од 24. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 18, рег. број 245, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Автомеханичар Гоко Ј. Матовски, со седиште во Струга, ул. „Маршал Тито“ бр. 98. Предмет на работењето на дуќанот е: автомеханичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гоко Ј. Матовски. (186)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-712 од 30. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 18, ред. број 246, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Иван Киров Крстевски, со седиште во село Лабуништа. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Киров Крстевски. (187)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-986 од 13. II. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 19, ред. број 258, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Фасадер Леон М. Дишлиевски, со седиште во село Окиси. Предмет на работењето на дуќанот е: фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Леон М. Дишлиевски. (188)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број

1-079/1 од 13. II. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 19, ред. број 259, книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Бојација Блаже М. Таневски, со седиште во Струга, кеј „Борис Кидрич“ бр. 2. Предмет на работењето на дуќанот е: бојациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блаже М. Таневски. (189)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Струга број 07-982 од 13. II. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 19, рег. број 257, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Божидар А. Бујаровски, со седиште во село Мешеишта. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божидар А. Бујаровски. (190)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот печат на Тутуновиот комбинат „Благоја Деспотовски — Шовел“ — Скопје под назив: „Тутунов комбинат — Скопје“, се огласува за неважен. (1854)

Загубениот округли печат на Општата земјоделска задруга „Ристо Велјаноски“, с. Слатино, Охридско, под назив: „Општа земјоделска задруга „Ристо Велјаноски“, с. Слатино, Охридско“, се огласува за неважен. (1855)

Загубениот округли печат на Основното училиште „Гоце Делчев“ — село Љубанци под назив: „Основно училиште „Гоце Делчев“, село Љубанци, скопска околија“, се огласува за неважен. (2561)

Загубениот округли печат на Здравствениот дом во Горче Петров под назив: „Здравствен дом — Горче Петров бр. 3“, се огласува за неважен. (2151)

Загубениот печат на Домот за народно здравје — Горче Петров бр. 1, засдно со факсимилот на д-р Д. Гиловски, се огласува за неважен. (2152)

Загубениот печат на Основното училиште „Борис Кидрич“, с. Виничка Кршла под назив: „Основно училиште „Борис Кидрич“ — с. Виничка Кршла“, се огласува за неважен. (2667)

Загубениот штембил на Основното четиригодишно училиште „Климент Охридски“ — с. Суводол — Битолско под назив: „Основно четиригодишно училиште „Климент Охридски“ — с. Суводол — Битолско“, се огласува за неважен. (2862)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Пасош бр. 648641 издаден од СВР — Титов Велес на име Ацо Кочев, Гевгелија, ул. „Солунска“ бр. 5. (3076)

Пасош број Е 697462 издаден во Вашингтон на 30. VII. 1964 година на име Арсеније Дуце Дуцевик, ул. „ЈНА“ бр. 137, Гостивар. (2774)

Свидетелство бр. 354 за завршено IV одделение преко 1951/52 г. на име Тсмирислав Крстески, ул. „Цане Коњарец“ бр. 6, Прилеп. (1252)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Блага Человска, ул. „Ленин“ бр. 100, Прилеп. (1253)

Работна книшка на име Салија Елмазоска, Прилеп. (1254)

Работна книшка бр. 640 на име Доце Д. Петковски, с. Малотино, Куманово. (1255)

Свидетелство бр. 108 на име Добринка Добросавица Станојевиќ, с. Љубодраг, Куманово. (1256)

Работна книшка бр. 12873 на име Добринка Д. Станојевиќ, с. Љубодраг, Куманово. (1257)

Свидетелство бр. 111/36 за I клас гимназија на име Димитар Б. Стојановски, Крива Паланка (1258)

Здравствена легитимација бр. 5588 на име Рајна Павловска, с. Мождивјак, Кр. Паланка. (1259)

Свидетелство бр. 215 за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Цетач Димов“ с. Огут през 1958/59 година на име Славко С. Димитровски, с. Огут, Кр. Паланка. (1260)

Здравствена легитимација бр. 24810 на име Саит Абдули, с. Пршовце, Тетово. (1261)

Здравствена легитимација бр. 11990 на име Сара Стубиноска, с. Беловиште, Гостивар (1262)

Собраќајна дозвола ЗГ—286-88, издадена од СВР — Загреб на име Јакуп Синани, с. Г. Седларце, Тетово. (1263)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мамудија Реџепова, Скопје. (1264)

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена од Училиштето „29 ноември“ — Скопје на име Македонка Иванова, Скопје. (1265)

Воена буква издадена од Воениот отсек при Општината Идарија — Скопје на име Занко Н. Миладинов, Скопје. (1266)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илмије Саферова, Скопје. (1267)

Влошка за здравствена легитимација бр. 13951 на име Ленче Ническа, Скопје. (1268)

Влошка за здравствена легитимација бр. 41875 на име Незафета Сарачи, Скопје. (1269)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Горче Петров на име Миорад Павиќевиќ, Скопје. (1270)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сами Гаши, Скопје. (1271)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мевлида Ибраимова, Скопје. (1272)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ивана Поповска, Скопје. (1273)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Горче Петров на име Есма Бајрамова, Скопје. (1274)

Дозвола бр. 2040 за носење на оружје, издадена од СВР — Скопје на име Емин З. Азировски, Скопје. (1275)

Здравствена легитимација на име Беќир Жегрова, Скопје. (1276)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Видосава Маркова, Скопје. (1277)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Перовски, Скопје. (1278)

Свидетелство бр. 17/42 од IV одделение, издадено од Основното училиште с. Заполжани на име Раде Костадиновски, с. Заполжани, Прилеп. (1279)

Здравствена легитимација бр. 12884 на име Благоја Глигоров Николовски, с. Псача, Кр. Паланка. (1280)

Здравствена легитимација бр. 2979 на име Ставре Бучковски, с. Царев Двор, Ресен. (1281)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Зорка Нечовска, ул. „11 октомври“ бр. 5, Ресен. (1282)

Здравствена легитимација бр. 4540 на име Марија Зарова, Неготино. (1283)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Неготино на име Ристо Јанев, ул. „Жртви на фашизмот“, Кавадарци. (1284)

Воена книшка на име Љубосмир Стојчо Попаров, ул. „Борис Кидрич“ бр. 92, Штип. (1285)

Здравствена легитимација на име Лазо Ивановски, с. Долно Нерези, Скопје. (1286)

Здравствена легитимација бр. 169176 на име Ермиани Шитбова, Скопје. (1287)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лилјана Ж. Ѓорѓиовска, Скопје. (1288)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Снежана Божиноска, Скопје. (1289)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Танасијевиќ, Скопје. (1290)

Здравствена легитимација на име Витомир Тодосијевиќ, Скопје. (1291)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миодраг Стојановиќ, Скопје. (1292)

Здравствена легитимација бр. 24751 на име Благоја Анчески, Скопје. (1293)

Здравствена легитимација бр. 361263 на име Томе Блажевски, Скопје. (1294)

Здравствена легитимација бр. 7254 на име Алексо Шопески, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 96, Крушево. (1295)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Сотир Трајкоски, ул. „Владо Стојаноски“ бр. 29, Прилеп. (1296)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Блага Тафчиоска, ул. „Илија Василески“ бр. 2, Прилеп. (1297)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Илија Мирчески, ул. „Лазо Филипов“ бр. 79, Прилеп. (1298)

Собраќајна дозвола за моторно возило БТ—12-87, издадена од СВР — Битола на име Ѓорѓи Поп Андов, ул. „Лазо Трповски“ бр. 5, Битола. (1299)

Свидетелство за II клас на име Божин Цветановски, Крива Паланка. (1300)

Воена книшка на име Сафет Сулејманов Зејноски, с. Лисичани, Кичево. (1301)

Здравствена легитимација бр. 12987 на име Виша Г. Михајлова, населба Чашка, Т. Велес. (1302)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Трајан Стојков, ул. „Костурска“ бр. 37, Титов Велес. (1303)

Здравствена легитимација бр. 12269 на име Савета Ј. Шишкова, ул. „Благоја Кирко“ бр. 20, Титов Велес. (1304)

Здравствена легитимација на име Удејин Јашаров, Титов Велес. (1305)

Здравствена легитимација бр. 19699 на име Ејуп Мемеди, с. Пршовце, Тетово. (1306)

Свидетелство, издадено од Осумгодишното училиште во село Стенче на име Атанас Миноски, Гостивар. (1307)

Здравствена легитимација бр. 3746/583 на име Илихаме Јакупи, с. Добридол, Гостивар. (1308)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Гостивар на име Ремзи Таири, ул. „Балиндољска“ бр. 26, Гостивар. (1309)

Здравствена легитимација бр. 26264 на име Јохан Борназов, ул. „Пржева бавча“ III ред, бр. 5, Тетово. (1310)

Свидетелство гл. книга 307, дел бр. 17/53 на име Ибраим Нуриман Рамадани, с. Каменане, Тетово. (1311)

Здравствена легитимација на име Трпе Инџоски, с. Лешок, Тетово. (1312)

Здравствена легитимација бр. 144727 на име Војо Китанов, Скопје. (1313)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Васил Зигоманов, Скопје. (1314)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Демиралија Х. Османовска, Скопје. (1315)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Божидар Петковиќ, Скопје. (1316)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Асип Исмаилоски, Скопје. (1317)

Здравствена легитимација бр. 6878 на име Аница Челеби, Скопје. (1318)

Свидетелство за положен стручен испит за ложач на подвижни парни котли бр. 09-1106/63 на име Митат З. Ибраими, с. Грчец, Скопје. (1319)

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена од Училиштето „29 ноември“ — Скопје на име Мирслав Николовски, Скопје. (1320)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи С. Димовски, Скопје. (1321)

Здравствена легитимација на име Петар Стефановиќ, Скопје. (1322)

Здравствена легитимација на име Трајанка Станимировиќ, Скопје. (1323)

Оружен лист рег. бр. 411, издаден од СВР — Охрид на име Џемаил З. Максuti, с. Калишта, Струга. (1324)

Воена книшка на име Бојко Сента Стојановиќ, с. Тремник, Неготино. (1325)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Спасо Николовски, с. Скачковце, Куманово. (1326)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Никола П. Петковски, с. Старо Нагоричане, Куманово. (1327)

Оружен лист бр. 211, издаден од СВР — Куманово на име Гија Д. Спасовски, с. Добрача, Куманово. (1328)

Оружен лист бр. 40, издаден од СВР — Куманово на име Гија Д. Спасовски, с. Добрача, Куманово. (1329)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Верка Тасевска, с. Мглence, Куманово. (1330)

Земјоделска здравствена легитимација на име Илија Ристов, с. Луково, Кратово. (1331)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Дорче Таневски, с. Болно, Ресен. (1332)

Здравствена легитимација бр. 3184 на име Нешат Ајдини, с. Добридол, Гостивар. (1333)

Здравствена легитимација бр. 3187 на име Неџмије Ајдини, с. Добридол, Гостивар. (1334)

Здравствена легитимација бр. 5064 на име Верка В. Ефремова, Пробиштип. (1335)

Здравствена легитимација на име Филка Мирчевска, с. Оризари, Скопје. (1336)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 57408, серија бр. 0485474 издадена од СВР — Скопје на име Јашар Кајтаз Асан, Скопје. (376)

Лична карта рег. бр. 5792, серија бр. 0496441 издадена од СВР — Кавадарци на име Добрила Димо Арсова, Скопје. (377)

Лична карта рег. бр. 25558, серија бр. 0560876 издадена од СВР — Куманово на име Ипазег Шефки Асипи, Скопје. (378)

Лична карта рег. бр. 6646, серија бр. 0582654 издадена од СВР — Скопје на име Благоја Николов Атанасовски, Скопје. (379)

Лична карта рег. бр. 98107, серија бр. 0202107 издадена од СВР — Скопје на име Никола Тодоров Боцевски, Скопје. (380)

Лична карта рег. бр. 91770, серија бр. 0604063 издадена од СВР — Скопје на име Благоја Санде Бошковски, Скопје. (381)

Лична карта рег. бр. 2373, серија бр. 0578376 издадена од СВР — Скопје на име Трајан Трајан Божиновски, Скопје. (382)

Лична карта рег. бр. 105843, серија бр. 0519283 издадена од СВР — Скопје на име Шукри Ибраим Битиќ, Скопје. (383)

Лична карта рег. бр. 17274, серија бр. 0392924 издадена од СВР — Кочани на име Глигор Стојче Досевски, Скопје. (384)

Лична карта рег. бр. 42553, серија бр. 0619289 издадена од СВР — Скопје на име Димитрија Прокупија Забазновски, Скопје. (385)

Лична карта рег. бр. 11076, серија бр. 0351576 издадена од СВР — Т. Велес на име Никола Милан Зафиров, Скопје. (386)

Лична карта рег. бр. 41107, серија бр. 0657885 издадена од СВР — Скопје на име Киро Наско Ивановски, Скопје. (387)

Лична карта рег. бр. 82362, серија бр. 0059159 издадена од СВР — Скопје на име Тефик Џемаил Илџаз, Скопје. (388)

Лична карта рег. бр. 123263, серија бр. 0513334 издадена од СВР — Скопје на име Селим Адем Јакај, Скопје. (389)

Лична карта рег. бр. 581, серија бр. 4112582 издадена од СВР — Качаник на име Исуф Рушит Ериша, Скопје. (526)

Лична карта рег. бр. 103690, серија бр. 0203980 издадена од СВР — Скопје на име Шукри Рамиз Бислимовски, Скопје. (527)

Лична карта рег. бр. 43188, серија бр. 0798422 издадена од СВР — Тетово на име Љубинка Драго Велимировиќ, Скопје. (528)

Лична карта рег. бр. 12070, серија бр. 0235071 издадена од СВР — Охрид на име Јованка Толор Дуковска, Скопје. (529)

Лична карта рег. бр. 74613, серија бр. 0257231 издадена од СВР — Скопје на име Душко Димитар Гоштаровски, Скопје. (530)

Лична карта рег. бр. 23371, серија бр. 0599491 издадена од СВР — Скопје на име Јованка Раде Ѓукиќ, Скопје. (531)

Лична карта рег. бр. 39632, серија бр. 00497 издадена од СВР — Скопје на име Коста Ристо Игнов, Скопје. (549)

Лична карта рег. бр. 117856, серија бр. 0252783 издадена од СВР — Скопје на име Живко Драгутин Јовановски, Скопје. (532)

Лична карта рег. бр. 58135, серија бр. 0045086 издадена од СВР — Скопје на име Спиро Теофил Клобучишки, Скопје. (533)

Лична карта рег. бр. 111501, серија бр. 0470539 издадена од СВР — Скопје на име Илџаз Ферат Кадрију, Скопје. (550)

Лична карта рег. бр. 81616, серија бр. 0057562 издадена од СВР — Скопје на име Ангелина Крсто Матеевска, Скопје. (534)

Лична карта рег. бр. 95741, серија бр. 0257042 издадена од СВР — Скопје на име Селадин Исмаил Малиќ, Скопје. (535)

Лична карта рег. бр. 101341, серија бр. 0510005 издадена од СВР — Скопје на име Симеон Трајан Млаленовски, Скопје. (536)

Лична карта рег. бр. 16671, серија бр. 0018425 издадена од СВР — Скопје на име Илка Петре Полева, Скопје. (537)

Лична карта рег. бр. 16670, серија бр. 0018415 издадена од СВР — Скопје на име Борис Јордан Попев, Скопје. (538)

Лична карта рег. бр. 9685, серија бр. 0901885 издадена од СВР — Сомбор на име Сока Јово Пантелиќ, Скопје. (539)

Лична карта рег. бр. 743, серија бр. 0128154 на име Тодор Драгутин Спиоровски, Скопје. (540)

Лична карта рег. бр. 20601, серија бр. 0064206 издадена од СВР — Скопје на име Елена Пандо Сариева, Скопје. (541)

Лична карта рег. бр. 8350, серија бр. 0583860 издадена од СВР — Скопје на име Назиф Даута Салиевски, Скопје. (542)

Лична карта рег. бр. 14305, серија бр. 0590895 издадена од СВР — Скопје на име Пеце Пешев Трајчевски, Скопје. (543)

Лична карта рег. бр. 36546, серија бр. 0630032
издадена од СБР — Скопје на име Славка Златко
Филипова, Скопје. (544)

Лична карта рег. бр. 31534, серија бр. 4107220
издадена од СБР — Урошевац на име Ајше Авди
Џури. Скопје. (545)

Лична карта рег. бр. 5972, серија бр. 4852331
издадена од СБР — Скопје на име Чеба Назиф
Џуриќ, Скопје. (546)

Лична карта рег. бр. 39633, серија бр. 0049703
издадена од СБР — Скопје на име Крста Неделко
Џингова, Скопје. (547)

Лична карта рег. бр. 75380, серија бр. 0061880
издадена од СБР — Скопје на име Војко Стојко
Шишковски, Скопје. (548)

Лична карта рег. бр. 3537, серија бр. 0559637
издадена од СБР — Гилане на име Метуш Амзо
Ахмети, Скопје. (551)

Лична карта рег. бр. 79621, серија бр. 0058305
издадена од СБР — Скопје на име Асим Мефаил
Амет, Скопје. (552)

Лична карта рег. бр. 6861, серија бр. 0582871
издадена од СБР — Скопје на име Милица Мине
Блажевска, Скопје. (553)

Лична карта рег. бр. 36631, серија бр. 0049289
издадена од СБР — Скопје на име Анѓа Вељан
Василевска, Скопје. (554)

Лична карта рег. бр. 44179, серија бр. 0601780
издадена од СБР — Скопје на име Богоја Дим-
чевски, Скопје. (555)

Лична карта рег. бр. 699, серија бр. 0364708
издадена од СБР — Титов Велес на име Томислав
Никола Димовски, Скопје. (556)

Лична карта рег. бр. 24373, серија бр. 0300493
издадена од СБР — Скопје на име Јованка Стевко
Здравкова, Скопје. (557)

Лична карта рег. бр. 2621, серија бр. 0580272
издадена од СБР — Скопје на име Милан Трајко
Здравковски, Скопје. (558)

Лична карта рег. бр. 1093, серија бр. 0612722
издадена од СБР — Скопје на име Кадри Елмаз
Јакупи, Скопје. (559)

Лична карта рег. бр. 71840, серија бр. 0608808
издадена од СБР — Скопје на име Илија Тане
Мурговски, Скопје. (560)

Лична карта рег. бр. 144980, серија бр. 0178973
издадена од СБР — Скопје на име Салахудин
Мухамедин Мустафа, Скопје. (561)

Лична карта рег. бр. 21486, серија бр. 0049504
издадена од СБР — Скопје на име Цветан Анто
Мишковски, Скопје. (562)

Лична карта рег. бр. 204, серија бр. 4192204
издадена од СБР — Приштина на име Цвета Стојан
Носкиќ, Скопје. (563)

Лична карта рег. бр. 126486, серија бр. 0520736
издадена од СБР — Скопје на име Невенка Ди-
митар Николова, Скопје. (564)

Лична карта рег. бр. 141517, серија бр. 0770417
издадена од СБР — Скопје на име Петкана Душко
Наумова, Скопје. (565)

Лична карта рег. бр. 11108, серија бр. 0587118
издадена од СБР — Скопје на име Марија Луке
Павковиќ, Скопје. (566)

Лична карта рег. бр. 118749, серија бр. 0487318
издадена од СБР — Скопје на име Мита Стојан
Стојановска, Скопје. (567)

Лична карта рег. бр. 15664, серија бр. 0532184
издадена од СБР — Скопје на име Љубе Митре
Смоковски, Скопје. (568)

Лична карта рег. бр. 129904, серија бр. 0471237
издадена од СБР — Скопје на име Иван Ѓорѓи
Станков, Скопје. (569)

Лична карта рег. бр. 44137, серија бр. 0602268
издадена од СБР — Скопје на име Иванка Три-
е Тодорова, Скопје. (570)

Лична карта рег. бр. 107087, серија бр. 0205883
издадена од СБР — Скопје на име Игно Крсто
Трајковски, Скопје. (571)

Лична карта рег. бр. 65675, серија бр. 0654344
издадена од СБР — Скопје на име Љубе Никола
Цветков, Скопје. (572)

Лична карта рег. бр. 135782, серија бр. 0438923
издадена од СБР — Скопје на име Николина Стојан
Цветковиќ, Скопје. (573)

Лична карта рег. бр. 3749, серија бр. 0578059
издадена од СБР — Скопје на име Стојан Спасо
Цветковски, Скопје. (574)

Лична карта рег. бр. 3210, серија бр. 0491765
издадена од СБР — Кавадарци на име Чедомир
Данило Цветковиќ, Скопје. (575)

Лична карта рег. бр. 78688, серија бр. 0055119
издадена од СБР — Скопје на име Ангеле Сера-
фим Арсовски, Скопје. (576)

Лична карта рег. бр. 151570, серија бр. 0170667
издадена од СБР — Скопје на име Круме Андро
Аневски, Скопје. (577)

Лична карта рег. бр. 105, серија бр. 1483412
издадена од СБР — Фоча на име Бајрам Џавид
Абазов, Скопје. (578)

Лична карта рег. бр. 55743, серија бр. 0044487
издадена од СБР — Скопје на име Цвета Санде
Андоновска, Скопје. (579)

Лична карта рег. бр. 3303, серија бр. 0308135
издадена од СБР — Пробиштип на име Магдалена
Коста Бризилова, Скопје. (580)

Лична карта рег. бр. 9814, серија бр. 0585824
издадена од СБР — Скопје на име Атанас Никола
Богданов, Скопје. (581)

Лична карта рег. бр. 74794, серија бр. 0259487
издадена од СБР — Скопје на име Кирил Георги
Димовски, Скопје. (582)

Лична карта рег. бр. 19859, серија бр. 0593498
издадена од СБР — Урошевац на име Мехмед
Иљаз Дергути, Скопје. (583)

Лична карта рег. бр. 56777, серија бр. 0522046
издадена од СБР — Скопје на име Алип Сулеј-
ман Далип, Скопје. (584)

Лична карта рег. бр. 74586, серија бр. 0256998
издадена од СБР — Скопје на име Слободан Ма-
нев Ивановски, Скопје. (585)

Лична карта рег. бр. 59053, серија бр. 0204483
издадена од СБР — Скопје на име Ашим Редеп
Јашар, Скопје. (586)

Лична карта рег. бр. 15395, серија бр. 0392044
издадена од СБР — Штип на име Станка Глигор
Крстева, Скопје. (587)

Лична карта рег. бр. 1335, серија бр. 0745847
издадена од СБР — Кичево на име Вангеле Димо
Николоски, Скопје. (588)

Лична карта рег. бр. 10346, серија бр. 0586356
издадена од СБР — Скопје на име Рамиз Бајрам
Османов, Скопје. (589)

Лична карта рег. бр. 11945, серија бр. 0004623
издадена од СБР — Скопје на име Камен Вангел
Павловски, Скопје. (590)

Лична карта рег. бр. 150808, серија бр. 0097796
издадена од СБР — Скопје на име Ангелина Ми-
лован Пунтиковиќ, Скопје. (591)

Лична карта рег. бр. 36061, серија бр. 1848114
издадена од СБР — Панчево на име Милица Ко-
лија Стефановска, Скопје. (592)

Лична карта рег. бр. 123659, серија бр. 0515916
издадена од СБР — Скопје на име Реџеп Хасан
Суљо, Скопје. (593)

Лична карта рег. бр. 107384, серија бр. 0255883
издадена од СБР — Скопје на име Радосав Ни-
кола Станковски, Скопје. (594)

Лична карта рег. бр. 1478, серија бр. 0540889
издадена од СБР — Куманово на име Миле Насе
Стојмановски, Скопје. (595)

Лична карта рег. бр. 37564, серија бр. 0034121
издадена од СБР — Скопје на име Марица Велко
Трајковска, Скопје. (596)

Лична карта рег. бр. 24360, серија бр. 0071543
издадена од СБР — Скопје на име Стојче Лазар
Трајковски, Скопје. (597)

Лична карта рег. бр. 34943, серија бр. 0026950
издадена од СБР — Скопје на име Васка Сте-
фана Христова, Скопје. (598)

Лична карта рег. бр. 7558, серија бр. 0253455
издадена од СБР — Скопје на име Александар
Трајан Цветковски, Скопје. (599)

Лична карта рег. бр. 1440, серија бр. 0209820
издадена од СВР — Скопје на име Никола Ристо
Чадиковски, Скопје. (300)

Лична карта рег. бр. 37120, серија бр. 0031041
издадена од СВР — Скопје на име Димитар Ла-
зар Бојадиев, Скопје. (601)

Лична карта рег. бр. 95983, серија бр. 0258305
издадена од СВР — Скопје на име Мирадије Де-
мир Бајрами, Скопје. (602)

Лична карта рег. бр. 2859, серија бр. 0455359
издадена од СВР — Струмица на име Гошо Гли-
гор Вожинков, Скопје. (603)

Лична карта рег. бр. 41574, серија бр. 0659169
издадена од СВР — Скопје на име Љубомир Горѓи
Глигоријевиќ, Скопје. (625)

Лична карта рег. бр. 73294, серија бр. 0202752
издадена од СВР — Скопје на име Вена Тодор
Ивановска, Скопје. (604)

Лична карта рег. бр. 97912, серија бр. 0201409
издадена од СВР — Скопје на име Деса Јован
Илиевска, Скопје. (635)

Лична карта рег. бр. 138533, серија бр. 0487040
издадена од СВР — Скопје на име Благун Горѓи
Јаковчевска, Скопје. (606)

Лична карта рег. бр. 125137, серија бр. 0252449
издадена од СВР — Скопје на име Ване Петрев
Кондиоров, Скопје. (607)

Лична карта рег. бр. 8206, серија бр. 0297679
издадена од СВР — Штип на име Љубомир Митруш
Крстев, Скопје. (608)

Лична карта рег. бр. 134050, серија бр. 0487189
издадена од СВР — Скопје на име Борис Станко
Митровски, Скопје. (609)

Лична карта рег. бр. 31708, серија бр. 0033341
издадена од СВР — Скопје на име Филка Неделко
Минова, Скопје. (610)

Лична карта рег. бр. 73633, серија бр. 0204747
издадена од СВР — Скопје на име Илија Ристо
Мелковски, Скопје. (611)

Лична карта рег. бр. 20125, серија бр. 0523246
издадена од СВР — Скопје на име Павле Киган
Огненовски, Скопје. (612)

Лична карта рег. бр. 1986, серија бр. 0580319
издадена од СВР — Скопје на име Томо Петре
Павловски, Скопје. (613)

Лична карта рег. бр. 44668, серија бр. 0628677
издадена од СВР — Скопје на име Томислав Ата-
нас Продановски, Скопје. (614)

Лична карта рег. бр. 42932, серија бр. 0620311
издадена од СВР — Скопје на име Горѓи Довче
Поповски, Скопје. (615)

Лична карта рег. бр. 63956, серија бр. 0070118
издадена од СВР — Скопје на име Боге Павле
Петровски, Скопје. (616)

Лична карта рег. бр. 1785, серија бр. 0322295
издадена од СВР — Штип на име Гроздан Гоше
Стаменков, Скопје. (617)

Лична карта рег. бр. 5491, серија бр. 0293892
издадена од СВР — Штип на име Милена Раденко
Срцева, Скопје. (618)

Лична карта рег. бр. 88176, серија бр. 0624092
издадена од СВР — Скопје на име Славица Ни-
кола Соколова, Скопје. (619)

Лична карта рег. бр. 9855, серија бр. 0585365
издадена од СВР — Скопје на име Зулфи Арслан
Салиевски, Скопје. (620)

Лична карта рег. бр. 23112, серија бр. 0592322
издадена од СВР — Скопје на име Неим Нуши
Фаризи, Скопје. (621)

Лична карта рег. бр. 67272, серија бр. 0657345
издадена од СВР — Скопје на име Киро Спасо
Цветановски, Скопје. (622)

Лична карта рег. бр. 111727, серија бр. 0251307
издадена од СВР — Скопје на име Стојна Стоиле
Цветковска, Скопје. (623)

Лична карта рег. бр. 4183, серија бр. 2597293
издадена од СВР — Нови Пазар на име Шаџан
Незир Чулевик, Скопје. (624)

Лична карта рег. бр. 131326, серија бр. 0482227
издадена од СВР — Скопје на име Пајазит Саит
Алими, Скопје. (626)

Лична карта рег. бр. 18039, серија бр. 0019235
издадена од СВР — Скопје на име Тодор Атанас
Арсовски, Скопје. (627)

Лична карта рег. бр. 153536, издадена од СВР
— Скопје на име Олгица Борис Аговска, Скопје.
(628)

Лична карта рег. бр. 21342, серија бр. 0049340
издадена од СВР — Скопје на име Миле Стојан
Анчев, Скопје. (629)

Лична карта рег. бр. 114810, серија бр. 0259596
издадена од СВР — Скопје на име Азис Сејфула
Бислими, Скопје. (630)

Лична карта рег. бр. 13638, серија бр. 0015669
издадена од СВР — Скопје на име Димитрија
Александар Василевиќ, Скопје. (631)

Лична карта рег. бр. 6810, серија бр. 0617606
издадена од СВР — Скопје на име Прошо Атанас
Зеговски, Скопје. (632)

Лична карта рег. бр. 118545, серија бр. 0520782
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Вожинов
Заздановски, Скопје. (633)

Лична карта рег. бр. 97756, серија бр. 0200641
издадена од СВР — Скопје на име Реџеп Баки
Ибраими, Скопје. (634)

Лична карта рег. бр. 82411, серија бр. 0059136
издадена од СВР — Скопје на име Ваит Салим
Ибраим, Скопје. (635)

Лична карта рег. бр. 5351, серија бр. 0492821
издадена од СВР — Кавадарци на име Ратка Колчо
Илиева, Скопје. (636)

Лична карта рег. бр. 118209, серија бр. 0251532
издадена од СВР — Скопје на име Цветан Андреја
Ицовски, Скопје. (637)

Лична карта рег. бр. 54154, серија бр. 0606626
издадена од СВР — Скопје на име Јонуз Мефаил
Јонуз, Скопје. (638)

Лична карта рег. бр. 74845, серија бр. 0258843
издадена од СВР — Скопје на име Нада Вељан
Јованова, Скопје. (639)

Лична карта рег. бр. 3760, серија бр. 0518408
издадена од СВР — Скопје на име Трајан Боре
Крстевски, Скопје. (640)

Лична карта рег. бр. 89257, серија бр. 0260416
издадена од СВР — Скопје на име Џемаил Амет
Касам, Скопје. (641)

Лична карта рег. бр. 20987, серија бр. 597108
издадена од СВР — Скопје на име Спасо Герасим
Маневски, Скопје. (642)

Лична карта рег. бр. 46616, серија бр. 0606437
издадена од СВР — Скопје на име Љиљана Панде
Никетик, Скопје. (643)

Лична карта рег. бр. 315366, серија бр. 22998
издадена од СВР — Крушевац на име Ранко Ра-
домир Никетик, Скопје. (644)

Лична карта рег. бр. 116672, серија бр. 0511035
издадена од СВР — Скопје на име Коста Горѓи
Пападинов, Скопје. (645)

Лична карта рег. бр. 28426, серија бр. 0686417
издадена од СВР — Тетово на име Трпко Симчоз
Петровски, Скопје. (646)

Лична карта рег. бр. 140439, серија бр. 0436606
издадена од СВР — Скопје на име Јован Петар
Путик, Скопје. (647)

Лична карта рег. бр. 121851, серија бр. 0251743
издадена од СВР — Скопје на име Миле Лазар
Смилен, Скопје. (648)

Лична карта рег. бр. 18801, серија бр. 0245624
издадена од СВР — Витола на име Олгица Коста
Талеvsка, Скопје. (649)

Лична карта рег. бр. 23758, серија бр. 0026204
издадена од СВР — Скопје на име Васил Јордан
Трајковски, Скопје. (650)

Лична карта рег. бр. 7706, серија бр. 0584216
издадена од СВР — Скопје на име Раим Сали
Ќаиловски, Скопје. (390)

Лична карта рег. бр. 49435, серија бр. 0627941
издадена од СВР — Скопје на име Благоица Горѓи
Лучкова, Скопје. (391)

Лична карта рег. бр. 97928, серија бр. 0201427
издадена од СВР — Скопје на име Васко Вангел
Михаилов, Скопје. (392)

Лична карта рег. бр. 18550, серија бр. 0594670 издадена од СВР — Скопје на име Томе Китан Милошевски, Скопје. (393)

Лична карта рег. бр. 63260, серија бр. 0485678 издадена од СВР — Скопје на име Илија Васила Нетковски, Скопје. (394)

Лична карта рег. бр. 153012, серија бр. 0170334 издадена од СВР — Скопје на име Никола Илија Пројковски, Скопје. (395)

Лична карта рег. бр. 118192, серија бр. 0251518 издадена од СВР — Скопје на име Србин Ангелко Србиновски, Скопје. (396)

Лична карта рег. бр. 9282, серија бр. 0549792 издадена од СВР — Урошевац на име Шакир Елмаз Терзија, Скопје. (397)

Лична карта рег. бр. 18727, серија бр. 0594847 издадена од СВР — Скопје на име Шефкет Сабри Хамитовски, Скопје. (398)

Лична карта рег. бр. 29340, серија бр. 0025813 издадена од СВР — Скопје на име Глигор Манев Паковски, Скопје. (399)

Лична карта рег. бр. 1336, серија бр. 0467146 издадена од СВР — Куманово на име Момчило Милан Аврамовиќ, Скопје. (401)

Лична карта рег. бр. 6608, серија бр. 0582616 издадена од СВР — Скопје на име Весел Зенделов Ајрединовски, Скопје. (402)

Лична карта рег. бр. 6614, серија бр. 0382622 издадена од СВР — Скопје на име Али Бејтула Алиевски, Скопје. (403)

Лична карта рег. бр. 1384, серија бр. 0394894 издадена од СВР — Пробиштип на име Ариф Кадрија Бајрамов, Скопје. (404)

КОНКУРСИ

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за избор и преизбор на наставници и асистенти за следните предмети:

а) За по еден вонреден или редовен професор за следните предмети:

- Општо градинарство; и
- Зоохигиена со ветерина.

б) За по еден доцент или вонреден професор за следните предмети:

- Општо поледелство со агроекологија;
- Политичка економија;
- Фуражно производство;
- Специјално овоштарство; и
- Шумска педологија со основи на минералологија и геологија.

в) За еден предавач или доцент за предметот Економика на земјоделството;

г) За преизбор на асистент за предметот Анатомија и физиологија на домашните животни

Кандидатите што се пријавуваат за наставници треба да ги исполнуваат условите од член 130, 131 и 133 од Законот за високото школство во СР Македонија.

Крајниот рок за пријавување е 30 дена по објавувањето на конкурсот, а во колку местата не се пополнат во определениот рок, конкурсот се продолжува до нивното пополнување.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. Кон пријавата кандидатите треба да приложат: диплома и документи по член 31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите јавни службеници поднесуваат извод од службеничкиот лист.

Покрај пријавата треба да се достави кратка биографија, потврда од установата каде што е на служба дека нема материјални обврски спрема истата и дека може да се пријави на конкурсот, списокот на научните и стручните трудови и по еден примерок од самите трудови. (816)

Управниот одбор на Медицинскиот центар во
Охрид

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетите места и тоа:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Лекар — стоматолог | 1 |
| 2. Лекар — гинеколог | 1 |
| 3. Лекар — интернист | 1 |
| 4. Лекар — хирург | 1 |

УСЛОВИ:

Кандидатите да бидат лекари специјалисти од соодветна грана.

— Личните доходи за сите работни места по Правилникот за распределба на личните доходи на Центарот.

Молбите таксирани со 50 дин. т.м., како и куса биографија за досегашната работа и работниот стаж да се достават до Медицинскиот центар — за конкурсот, во рок од 30 дена од објавувањето на конкурсот.

Во колку местата останат непополнети во определениот рок конкурсот останува отворен до пополнувањето. (815)

Врз основа на чл. 44 од Основниот закон на установите, чл. 25 од Правилникот за работни односи како и врз основа на решението за систематизација на работните места на установата — Здравствен дом Дебар, Советот на установата Здравствен дом — Дебар

распишува

К О Н К У Р С

за Управник на Здравствениот дом — Дебар

У с л о в и: Завршен медицински факултет со положен стручен испит и 5 години практика.

Молби со куса биографија за досегашната работа, како и преписи од дипломата за завршен факултет и положен стручен испит да се достават до конкурсната комисија при оваа установа која е овластена од советот на установата за да го спроведе овој конкурс, на адреса Здравствен дом — Дебар, тел. бр. 71025.

Личен доход според Правилникот за распределба на личниот доход на установата.

Конкурсот останува отворен до пополнување на напред опишаното работно место. (814)

**СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА
НАРОДНИОТ ТЕАТАР
КУМАНОВО
распишува**

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на еден артист и една артистка за работа во сезоната 1965/66 година.

Приемот ќе се врши по пат на аудиција.

Лица што се во работен однос треба посебно да достават и писмено одобрение од установата во која работат, а дека им се одобрува да учествуваат на Конкурсот.

Молби со опширна биографија за движењето во службата да се доставуваат до НАРОДНИОТ ТЕАТАР КУМАНОВО и истите ќе се примаат до заклучувањето на Конкурсов.

Конкурсот трае до 1 септември 1965 година.

За поблиски информации заинтересираните да се обраќаат до Народниот театар Куманово, писмено или на телефон 50-263. (817)

Врз основа чл. 21 и 22 од Законот за работните односи, Конкурсната комисија при Градската библиотека „Гоце Делчев“ во Штип
распишува

К О Н К У Р С

за УПРАВНИК на Библиотеката

Услови: Завршен филозофски факултет-лингвист или висока стручна спрема, над 10 години практика и положен државен испит.

Конкурсот трае 40 дена од денот на објавувањето, а настап на работа од 1. IX. 1965 година.

Плата според Правилникот за распределба на личниот доход.

Кандидатите кон молбите да ги приложат и следните документи за:

— стручна спрема

— стаж.

(844)

ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СВАНБЕНАТА ИЗГРАДБА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА — ГОСТИВАР

распишува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на станбена зграда во Гостивар на ул. „Гоце Делчев“.

Претсметковната вредност на објектот изнесува 90 000.000 динари.

Лицитацијата ќе се одржи во просториите на Фондот за кредитирање на станбената изградба на Собранието на Општината Гостивар во зградата на Собранието приземје, 30 дена по објавувањето на конкурсот — со почеток во 10 часот.

Наддавањето ќе биде со давање „клуч на брава“ за фиксна сума без оглед на грешките во предметот и претсметката, се спрема проектот и техничкиот опис. Станбената зграда ќе биде П + 4 ката.

Учесниците на наддавањето се должни да достават:

- 1) Писмена понуда во затворен плик;
- 2) Гарантно писмо од Народната банка на износ од 1% од претсметковната вредност;
- 3) Потврда за регистрација на претпријатието;
- 4) Полномошно.

Рок за поднесување на понудите 30 дена од денот на објавувањето.

Рокот за изградба на објектот е до крајот на 1965 година да се стави под покрив, а до 1 август 1966 година предаде готов за употреба.

Елаборатот се става на увид на интересентите секој работен ден од 7—14 часот во просториите на Фондот при Собранието на општината Гостивар.

(843)

**ЗЕМЈОДЕЛСКО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ
„ОВЧЕ ПОЛЕ“ СВ. НИКОЛЕ**

распишува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за целосна изградба на инвестиционен објект — Станбена зграда — месност парк во Св. Николе.

Наддавањето ќе се одржи во просториите на главната дирекција на инвеститорот, 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ — со почеток во 10 часот.

Рок за отпочнување изградбата на објектот е најдоцна 10 дена по потпишување на договорот.

Рок за завршување на изградбата е 1. VI. 1966 година, а може и порано.

Учесниците на наддавањето се должни да достават:

1. Писмена понуда во затворен плик со ознака „Станбена зграда“;
2. Потврда за регистрација на работната организација;
3. Доказ за положена кауција 1% од вредноста;
4. Доказ за својот расположив капацитет за изградба на овакви објекти; и
5. Полномошно.

Елаборатот се става на увид секој работен ден од 8—14 часот во просториите на главната дирекција при Комбинатот во Свети Николе. (842)

СОДРЖИНА

	Страна
244. Решение за распишување дополнителни избори за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	585
245. Одлука за висината на средствата што во 1965 година ќе се издвојуваат за сигурносна резерва и валоризациона резерва на фондовите на инвалидското осигурување и пензиското осигурување — — — — —	585
246. Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот од дополнителните избори за пратеник на Собранието на СРМ —	585
247. Објава на Републичката изборна комисија	586